

**ТАБЕЛА IV.1.1 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи поврзани со процесите, а кои се употребуваат или создаваат на локацијата**

Реф. број или шифра	Материјал/ Супстанција	CAS број	Категорија на опасност	Количина на залиха тони	Годишна употреба (тони)	Природа на употреба	R-фраза	S -фраза
<b>Производи</b>								
/	Моторно масло	64742650	Класа 3	/	300	Готов производ за мотори со внатрешно согорување	R 51	/
	Индустриско масло	64742-46-7	Класа 3	30	300	Рециклирано масло за индустриски постројки	R 51	
	Антифриз	107211	/	0,1	5	Рециклиран антифриз за парно и сончеви колектори	R 51	
<b>Суровини</b>								
	Базни масла	471-34-1	Класа 3	10	300	Основа за производство на моторни масла	R 51	/
	Адитиви	/	/	/	1	Додаток за рециклираните масла	/	/
	Антифриз концентрат	107211	/	1	25	Основа за производство на антифриз	/	/
	Глицерин	8043-29-6	/	10	50	Отпаден глицерин се рециклира	/	/
	Антифриз употребуван	107211	/	/	600	Отпаден антифриз се рециклира		
	Флокуланти	/	/		100 кг	Додатоци за одвојување на масло од вода		
	Отпадно моторно масло	8042475	/	20	120	Се одвојува водата и се носи во рафинерија на рециклирање	R 51	/
	Отпадно индустриско масло	64742650	Класа 3	/	54 кг	Се рециклира	R 51	S23 S24

Реф. број или шифра	Материјал/ Супстанција	CAS број	Категорија на опасност	Количина на залиха тони	Годишна употреба (тони)	Природа на употреба	R-фраза	S - фраза
<b>Суровини</b>								
	Мазут отпаден	64742-11-6	Класа 3	/	10 т	Се одделува водата	R45;5 1/53	S 53;45;61
	Хартија	816111943 16	/	/	5 кг	За мобилна и стабилна механизација		
	Метални филтри за масло	/	/	/	2.000 пар	Се чистат од масло и продаваат за рециклирање		
	Паковки пластични	12224-40-7	/	1000	10.000 пар	За пакување на масло, глицерин и антифриз		
	ПВЦ фолија	9002-86-2	/	5 кг	20 кг	За пакување на пластичните паковки		
<b>Енергенци</b>								
	Дизел	68334-30-5	Класа 3	/	10 т	За превозните средства		43; 45; 53; 61; 62;
	Електрична енергија	/	/	/	40.000 KW	За технолошки потреби		
	Вода отпадна	/	/	10	100 м <sup>3</sup>	За технолошки потреби		
	ТНГ (пропан – бутан гас)	68476-85-7	Класа 2	/	2.000 л	За вилушкар		

\* Маслата и мастите се на минерална основа-лесно разградливи

Табела IV.1.2. Детали за суровини, меѓупроизводи, производи итн поврзани со процесите, кои се употребуваат или создадени на локацијата

Реф. број или шифра	Материјал/ Супстанција	Мирис			Приоритетни супстанции		
		Миризливост Да/не	опис	Праг на осетливост $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
<b>Производи</b>							
/	Моторно масло	не	течен	н.п. (неприменливо)	маслени деривати на нафта		
<b>Суровини</b>							
	Отпадно моторно масло	не	течен	н.п. (неприменливо)	Истрошени масла		
	Отпадно индустриско масло	не	течен	н.п. (неприменливо)	Истрошени масла		
	Антифриз	не	течна	н.п. (неприменливо)	маслени деривати на нафта		
	Антифриз употребуван	не	течно	н.п. (неприменливо)	истрашен дериват на нафта		
	Флокуланти	не	течно	н.п. (неприменливо)	на минерална основа		
	Метални филтри за масло	не	течно	н.п. (неприменливо)	на минерална основа		
	Мазут отпаден	да	течно	н.п. (неприменливо)	Истрошен нафтен дериват		

**ТАБЕЛА V.2.1 ОТПАД - Користење/одложување на опасен отпад**

Отпаден материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Главен извор	Количина		Преработка/ одложување во рамките на самата локација)	Преработка, реупотреба или рециклирање со превземач	Одложување надвор од локацијата
			Тони/мес	Тони/год			
Акумулаторски батерии	16 06 01 16 06 02	Возила	/	1 парчиња	Се чуваат во магацин се до продажба на овластена организација за откуп - Отпад	Превземачот го спроведува до рециклирање на истиот	/
Отпадно масло: - Индустриско - моторно	13 01 10*11*12* 13 02 05*06*07* 13 03 07*08*09*	Индустриски објекти и автосервиси	/	400	Селектирано се собира во буре и резервоари метални	Се рециклира или само се одвојува водата	Се продава на индустриски капацитети за повторна употреба
Талог, мил	13 05 06* 19 08 05*	Од филтер преса	/	3	Се селектира и се одложува во контејнер	Постои иницијатива за стабилизирење	ЈКП Исар го одложува на градска депонија
Филтер платно	15 02 02*	Од филтер преса	/	3 пар	Селектирано се собира	/	/



ТАБЕЛА V. 2. 2 . ОТПАД – Друг вид на користење / одложување на отпад

Отпаден материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Главен извор	Количина		Преработка/ одложување во рамките на самата локација	Преработка, реупотреба или рециклирање со превземач	Одложување надвор од локацијата
			Тони/мес.	Тони/год.			
Комунален отпад	20 03 01	Вработени	/	2,0	Се собира во контејнер	/	ЈКП Исар го одложува на градска депонија
Стари гуми	16 01 03	Возила	/	3 пар.	Се задржуваат кај продавачот на нови пневматици	Постои можност за рекуперирање или пиролиза	Продаваат како секундарна суровина
Истрошени метални буриња и филтри	16 01 99	Чување на рециклирано масло	/	/	Се селектираат и продаваат на овластена компанија за откуп на секундарни суровини	Овластена компанија ги продава на челичани	/
Замастена вода од одвојувачи масло/вода	13 05 07*	Рециклирање на отпадни масла	/	100 м <sup>3</sup>	Се двој од отпадни масла	Се употребува за полевање на трева и украсни дрвенести видови	/

### ТАБЕЛА VI.1.1. Емисии од парни котли во атмосферата

#### Емисија од котли не постои

Емисиона точка Реф. Бр:	
Извор на емисија:	
Опис:	
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E, 6N):	
<b>Детали за вентилацијата</b>	
Дијаметар [m]	
Висина над површината [m]	
Датум на започнување со емитурање	

#### Карактеристики на емисијата:

<b>Вредности на парен котел</b>			топла вода	kg/h
Излезна параа:				MW
Топлински влез:				
<b>Гориво на парниот котел</b>				kg/h
Вид:				
Максимални вредности на кои горивото согорува % содржина на сулфур				
NO <sub>x</sub>		mg/Nm <sup>3</sup>	0% 3% O <sub>2</sub> (течност или гас), 6% O <sub>2</sub>	
Максимален волумен на емисија				m <sup>3</sup> /h
Температура	°C (max)	°C (min)	°C (ср. вредност)	

(III) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

Периоди на емисија (средно)	_____ min/h	_____ h/ден	_____ денови/годишно
-----------------------------	-------------	-------------	----------------------

**ТАБЕЛА VI.1.2. Главни емисии во атмосферата  
Точкисти извори на емисии во атмосферата не постојат**

Емисиона точка Реф. Бр:	
Извор на емисија:	
Опис:	
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E, 6N):	
<b>Детали за вентилацијата</b>	
Дијаметар [m]	
Висина над површината [m]	
Датум на започнување со емипирање	

**Карактеристики на емисијата:**

<b>(I) Водумен кој се емитува:</b>			
Средна вредност/ден		Макс./ден	m <sup>3</sup> /den
Максимална вредност/час		Мин. брзина на проток	ms <sup>-1</sup>
<b>(II) Други фактори</b>			
Температура		°C (min)	како во погонот C (ср. вредност)
Извори од согорување: Водуменките изрази изразени како: <input type="checkbox"/> суво <input type="checkbox"/> влажно 21 O <sub>2</sub> (средно годишно)			

- (III) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

Периоди на емисија (средно)	__ min/h __ h/ден __ ден/год
-----------------------------	------------------------------

ТАБЕЛА VI.1.3: Главни емисии во атмосферата -Хемиски карактеристики на емисијата

PARAMETAR (A1)	ПРЕД ДА СЕ ТРЕТИРА				КРАТОК ОПИС НА ТРЕТМАНОТ	КАКО Е ОСЛОБОДЕНО					
	mg/Nm <sup>3</sup>		kg/h			mg/Nm <sup>3</sup>		kg/h		kg/god	
	Средно	max	Средно	max		Средно	max	Средно	max	Средно	max
прашина											
T [ °C]											
O <sub>2</sub> [%]											
CO											
SO <sub>2</sub>											
NO <sub>x</sub>											
CO <sub>2</sub> [%]											

ТАБЕЛА VI.1.4: Емисии во атмосферата - Помали емисии во атмосферата

Точки на емисија	Опис	Детали на емисија <sup>1</sup>				Применет систем за намалување (филтри...)
Референтни броеви		материјал	mg/Nm <sup>3</sup>	kg/h.	kg/год	
/	Транспорт на суровини и производи	дизел	/	/	/	употреба на еколошки горива и катализатори на издувниот систем

ТАБЕЛА VI.1.5: Емисии во атмосферата - Потенцијални емисии во атмосферата

Точки на емисија реф. бр.	Опис	Дефект кој може да предизвика емисија	Детали за емисијата (Потенцијални макс. емисии)		
			Материјал	mg/Nm <sup>3</sup>	кг/час
	Горење на маслата	хаварија, запалување	CO, CO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> чад	/	/

**ТАБЕЛА VI.2.1. Емисии во површински води**

**ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ НЕ ПОСТОЈАТ**

Точка на емисија Реф. Бр:	
Извор на емисија:	
Локација:	
Референци од Националниот координатен систем (10 цифри, 5E, 5N):	
Име на реципиентот (река езеро...)	
Проток на реципиентот:	m <sup>3</sup> /s проток при суво време m <sup>3</sup> /s 95% проток
Капацитет на прифаќање на отпад (дозволен самопречистителен капацитет)	kg/ден

**Детали за емисиите:**

(I) Емитирано количество		
Просечно/ден	m <sup>3</sup> /ден	Max./ден
Максимална вредност/час	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /ден

(II) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

Периоди на емисија (средно)	_____ min/h _____ h/ден _____ ден/год
-----------------------------	---------------------------------------

**ТАБЕЛА VI.2.2. ЕМИСИИ ВО ПОВРШНИНСКИ ВОДИ - КАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ЕМИСИЈАТА**

**ЕМИСИИ ВО ПОВРШНИНСКИ ВОДИ НЕ ПОСТОЈАТ**



**ТАБЕЛА ВИ.3.1. Испуштање во канализација**  
**Не постои емисија во канализација, туку фекалните отпадните води се**  
**собираат во бетонирана септичка јама**  
**Точка на емисија**

Точка на емисија Референтен Број:	К 1
Локација на поврзување со канализација:	Во дворот на инсталацијата завршува со септичка јама
Референци од Националниот координатен систем (10 цифри, 5E, 5N):	41°42'05,34" 22°08'52,64"
Име на превземачот на отпадните води	ЈКП ИСАР
Финално одлагање	Река Брегалница

**Детали за емисиите:**

(I) Емитирано количество		
Просечно/ден	1,0 m <sup>3</sup> /ден	Мах./ден
Максимална вредност/час	0,25 m <sup>3</sup> /h	2 m <sup>3</sup> /ден

- (II) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

Периоди на емисија (средно)	60 min/h 8 h/ден 250 ден/год
-----------------------------	------------------------------

**ТАБЕЛА VI.4.1. Емисии во почва**

Емисиона точка/област Реф. Бр:	1		
Патека на емисија: (бушотини, бунари, пропусливи слоеви, квасење, расфрлување итн)	Распркување по затревната површина		
Локација:	Дворна површина на инсталацијата		
Референци од Националниот координатен систем (10 цифри, 5E, 5N):			
Висина на испустот (во однос на надморската висина на реципиентот):	2 м		
Водна класификација на реципиентот (подземното водно тело):			
Оценка на осетливоста на загадувањето на подземната вода (вклучувајќи го степенот на осетливост)			
Идентитет и оддалеченост на изворите на подземна вода кои се во ризик (бунари, извори итн)			

**Детали за емисиите:**

(I) Емитирано количество			
Просечно/ден	m <sup>3</sup> /ден	Мах./ден	m <sup>3</sup> /ден
Максимална вредност/час	m <sup>3</sup> /h		

- (II) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

Период на емисија (средно)	min/h	_____ h/ден	___ ден/год
----------------------------	-------	-------------	-------------

**ТАБЕЛА VI.4.2. ЕМИСИИ ВО ПОЧВАТА - КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕМИСИЈАТА**

Емисии во почвата има на затревнатите површини кои се наводнуваат со водата која се декантира од отпадните масла и се чува во пвц резервоари. Емисијата не е постојана туку повремена по потреба во текот на летните месеци кога има потреба за наводнување на тревата и украсните дрвенести видови кои се засадени по целата дворна површина. Бидејќи досега не е направена хемиска анализа на оваа вода неможе да се пополни табелата во продолжение.

**Референтен број на точки на емисијата:**

Параметр	Пред да се третира				Како што ослободено				% Ефикаснос т
	Макс. на час средн о (mg/l)	Макс. дневн средн о (mg/l)	кг/де н	кг/го д	Макс. на час средн о (mg/l)	Макс. дневн средн о (mg/l)	кг/де н	кг/го д	

**ТАБЕЛА VI.5.1. Емисии на бучава - Збирна листа на изворите на бучава**

<b>Извор</b>	<b>Емисиона точка Реф. бр.</b>	<b>Опрема Реф. бр.</b>	<b>Звучен притисок дБА на референтна оддалеченост</b>	<b>Периоди на емисија</b>
1. Пумпи за преточување на масло		Citrus 831	55	повремено, често
2. Вилушкар		Citrus 831	57	повремено
3. Каміони		Citrus 831	85	повремено
4. Филтер преса		Citrus 831	55	повремено, често
5. Сепаратор		Citrus 831	55	повремено, често

ТАБЕЛА VII.3.1. КВАЛИТЕТ НА ПОВРШИНСКА ВОДА

Бидејќи не постојат еми во површински води не е направена анализа на  
блиските водотеци, реките Лакавица и Брегалница.

Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем: EW

Параметар	Резултати (mg/l)				Метод на земање примерок (зафат, нанос итн.)	Метода техника на анализа
pH						
Температура						
Сув филтриран остаток						
Суспендирани материи						
Хемиска потрошувачка на кислород НПК						
Биохемиска потрошувачка на кислород ВПК						
Растворен кислород O <sub>2</sub> (p-p)						
Калциум Са						
Кадмиум Cd						
Хром Cr						
Хлор Cl						
Бакар Cu						
Железо Fe						
Олово Pb						
Магнезиум Mg						
Манган Mn						
Жива Hg						

Параметар	Резултати (mg/l)				Метод на земање примерок (зафат, нанос итн.)	Метода техника на анализа
Никел Ni						
Калиум K						
Натриум Na						
Сулфат SO <sub>4</sub>						
Цинк Zn						
Вкупна базичност (како CaCO <sub>3</sub> )						
Вкупен органиски јаглерод ТОС						
Вкупен оксидиран азот TON						
Нитрити NO <sub>2</sub>						
Нитрати NO <sub>3</sub>						
Фекални колиформни бактерии во раствор (1000 мЛс)						
Вкупно бактерии во раствор (1000 мЛс)						
Фосфати PO <sub>4</sub>						

ТАБЕЛА VII.5.1. Квалитет на подземна вода

Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем:

Од постоењето на инсталацијата до денес не се извршени испитувања на  
ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Параметар	Резултати (mg/l)				Метод на земање примерок (зафат, нанос итн.)	Метода техника на анализа
pH						
Температура						
Сув филтриран остаток на 378.16 К						
Суспендирани материи						
Хемиска потрошувачка на кислород НПК						
Биохемиска потрошувачка на кислород ВПК						
Растворен кислород O <sub>2</sub> (p-p)						
Калциум Са						
Кадмиум Cd						
Хром Cr						
Хлор Cl						
Бакар Cu						
Железо Fe						
Олово Pb						
Магнезиум Mg						
Манган Mn						
Жива Hg						

Параметар	Резултати (mg/l)				Метод на земање примерок (зафат, нанос итн.)	Метода техника на анализа
Никел Ni						
Калиум K						
Натриум Na						
Сулфат SO <sub>4</sub>						
Цинк Zn						
Вкупна базичност (како CaCO <sub>3</sub> )						
Вкупен органиски јаглерод ТОС						
Вкупен оксидиран азот TON						
Нитрити NO <sub>2</sub>						
Нитрати NO <sub>3</sub>						
Фекални колиформни бактерии во раствор (1000 мЛс)						
Вкупно бактерии во раствор (1000 мЛс)						
Фосфати PO <sub>4</sub>						



**ТАБЕЛА VII.8.1. Оценка на амбиентална бучава**

Граница на инсталацијата	Национален координатен систем	Нивоа на звучен притисок dB		
	(5 север, 5 исток)	L(A) <sub>eq</sub>	L(A) <sub>10</sub>	L(A) <sub>90</sub>
1.	41°42'05.16" N 22°08'53.00" E	41,2	48	
2.	41°42'05.89" N 22°08'53.19" E	40,9	48	
3.	41°42'06.52" N 22°08'51.26" E	40,6	48	
4.	41°42'05.06" N 22°08'51.72" E	43,5	49	
5.				
6.				
7.				
8.				
Локации осетливи на бучава	Не постојат локации кои се осетливи на бучава бидејќи емисијата на бучава што се емитира од инсталацијата не надминува 60 dB надвор од кругот на фабриката, а истата е лоцирана надвор од населено место			
Место 1:				
Место 2:				
Место 3:				
Место 4:				

**ТАБЕЛА VIII.1. Намалување/контрола на третман**

Контролен параметар	Опрема	Постојаност на опрема	Калибрација на опрема	Поддршка на опрема

Контролен параметар	Мониторинг кој треба да се изведе	Опрема за Мониторинг	Калибрација на опрема за Мониторинг

**ТАБЕЛА IX.1.1. Мониторинг на емисиите и точки на земање на примероци  
Не постојат точкасти емисии.**

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Пристап до мерните места	Метод на земање на примероци	Метод на анализа техника

**ТАБЕЛА IX.1.2. Мери места и мониторинг на животната средина**

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Пристап до мерните места	Метод на земање на примероци	Метод на анализа техника
T, pH, O <sub>2</sub> , NHK, BPK <sub>5</sub> , суспендирани материји масла, МАСТИ.	еднаш годишно	од резервоарите за вода	се зема примерок во стерилен сад и се носи во лабораторија	спектрофотометриски, гравиметриски, фотометриски, титриметрија
T, pH, O <sub>2</sub> , NHK, BPK <sub>5</sub> , суспендирани материји масла, МАСТИ.	еднаш годишно	од бунар за вода	се зема примерок во стерилен сад и се носи во лабораторија	спектрофотометриски, гравиметриски, фотометриски, титриметрија

## **АНЕКС 2**

# **ПРИЛОЗИ**

**ЦЕНТР СТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
Државен Регистар

Регионална Регистрациона Канцеларија Штип

Наш број: 08-8-5391/1

Дата, 13.11.2012 год.

Врз основа на упишаните податоци во трговскиот регистар,  
достапени преку електронскиот систем во Централниот регистар  
на РМ и пренесени во Единствениот трговски регистар, тековната состојба кај  
правното лице за кое бараме информација, во моментот на изготвување  
на известувањето е следната

**Тековна состојба**

ЕМБС: 4329716

Целосен назив на Субјектот на Упис:	Заштитно Друштво за вработување на инвалидни лица Фабрика за производство на моторни и индустриски масла МИНОЛ ДООЕЛ Штип
Кратко име:	МИНОЛ ДООЕЛ Штип
Седиште:	Ул. М-6 М.В.8-ми Километар Бр.ББ ШТИП ШТИП
Вид на субјект на упис:	Друго
Датум на основање:	13.03.1993
Вид на сопственост:	Приватна сопственост
Единствен даночен број:	4029992100373
Потекло на капиталот:	Домашен
Оптимина на субјектот:	мал
Организационен облик:	46 - заштитно Друштво
Надлежен регистар:	Трговски Регистар
Статус од Регистар на годишни сметки:	Активен

**Основна главнина**

Непаричен влог МКД:	9.827.964,00
Вкупно основна главнина МКД:	9.827.964,00

**Сопственици**

ЕМБГ/ЕМБС:	060/955490012
Име:	МИТО НИКОЛОВ
Адреса:	Ул. МИТКО СОКОЛОВ Бр.4 ШТИП ШТИП
Тип на сопственик:	Основач/сопственик / Основач
Непаричен влог МКД:	9.827.964,00
Вкупен влог МКД:	9.827.964,00
Вид на одговорност:	Не одговара



Дејности	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	19.20 Производство на рафинирани нафтени производи
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет
Одобренија, потврди, лиценци и др.:	Потврда за организирање во заштитно друштво на Заедница на заштитни друштва на Македонија ЗАПОВИМ - Скопје бр.3/948 од 28.10.2011 година

Овластувања	
Управител	
ЕМБГ/ЕМБС:	2401960495006
Име:	<b>БИЛДАНА НИКОЛОВА</b>
Адреса:	Ул. МИТКО СОКОЛОВ Бр. 4 ШТИП ШТИП
Овластувања:	Управител без ограничувања занимање:ССС
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет

Дополнителни Информации	
Дополнителни информации:	Училиување на статуска промена-присоединување на Трговско Друштво за вработување на инвалидни лица за промаводство и трговија на големо и мало ДИМК ОПЛ ДООЕЛ увоз-извоз Штип со ЕМБС:3754094 (друштво што се присоединува) кон Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за производство,трговија и услуги МИНОЛ ДООЕЛ Штип со ЕМБС:4329716 (друштво што превазема)
КОНТАКТ:	koll@minol.com.mk
E-mail:	
Телефонски број:	032/308-001

Изготвил,  
Фимка Стоилева



Министерство за  
Економија и Финанси  
По однесување на  
регистраторот  
Олга Митова

Изработил: РИ-ОПТУСПРОЕКТ Скопје	Нарачател:	МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП
	Назив на проектот:	Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план
	Назив на прилогот:	Тековна состојба
		прилог бр. 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА

— Одделение за премеј и катастар —

Бр. 1261/Св  
7-06 1996 год.  
М.Б.И.И.


ЗА КАТ. ЛИСТЕТА 165  
КО. Сопица река размер: 1:2500  
ПОСЕДОВЕН ЛИСТ БР. \_\_\_\_\_  
ТАРСАТА Е НАПЛАТЕНА СО ПОДНЕСОКОТ

**КОПНЕ ОД КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН**


*Редукција на вештачката копија  
М.Б. Зне Чубенд Збегва  
2000. Јаковичка б.и.*

*М.Б.И.И.*

Број на листот на парцелата	Во кој викано место или улица се наоѓа парцелата	Кат. Култура	Кат. Класа	Позрнина		Парцелата се наоѓа		Број на листот на посед
				X	A	Во градежен реон	Во градежен реон	
165	Нова	Каша		32	40			
165	Нова	Каша		3	10			
165				35	50			



Изработил:  
Светлана Јаковичка  
(име, презиме и потпиш)



Нарачател: <b>МИННОЈ ДООЕЛ ПТИП</b>	
Назив на проектот: <b>РИ-ОПНУСПРОЕКТ Скопје</b>	
Назив на проектот: <b>Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план</b>	Прилог бр. <b>2</b>

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ  
 - Сек./Одд. за премер и катастар - ШТИП

**ИМОТЕН ЛИСТ** број 80

бр. 13-147/2625 - 6- 2008 год. ПРЕПИС КАТАСТАРСКА ОПШТИНА СОФИЦАРИ

ЛИСТ А		Носител на правото на недвижностите: за граѓанинот - презиме, татково име и име; за правното лице - точен назив на организацијата		Место на живеење		Улица		Бр. на куќата		Дел на посед		Список на измени/год.
Матичен број на граѓанинот								бр./ влез/ стан		а б		
4329/16		МИНОЛ-ДОВЕЛ		ШТИП		М-6-8-КИЛУМЕТАР				1 1		1- 8

ЛИСТ Б		Број на					ВИКАНО МЕСТО (улица)	КАТАСТАРСКА КУЛТУРА	кат.	кат.	кат.	површина		ПРАВО НА НЕДВИЖНОСТ	шифра приоб. товари	објект во Е.Л.	град перц.	список на измени/год.
парцела		дел	згр.	пл	ск						ха	ари	m <sup>2</sup>					

ЛИСТ В		Број на					ВИКАНО МЕСТО (улица)	кат.	материјал на граѓба	површина		ПРАВО НА НЕДВИЖНОСТ	шифра приоб. товари	основ на граѓба	година на граѓба	список на измени/год.
парцела		дел	згр.	вл.	кат.	стан	намена на зградата			а	m <sup>2</sup>					
165		1	1	ПР	00570	М-6 8-КИЛУМЕТАР	004	893	1	86	831	1			1- 8	


Изработил: РИ-ОПТУСПРОЕКТ Скопје		Нарачател: МИНОЛ ДОВЕЛ ШТИП	
Изработил: РИ-ОПТУСПРОЕКТ Скопје		Назив на проектот: Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план	
Имотен лист		Назив на прилогот: прилог бр. 3	



**РИ-ОПНСПРОЕКТ**

*Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план  
Фабрика за производство на индустриски и моторни масла Минол довел Штип*

**Анекс 2 Прилози**



Изработил: <b>РИ-ОПНСПРОЕКТ Скопје</b>	Нарачател: <b>МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП</b>
	Назив на проектот: <i>Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план</i>
Назив на прилогот: Микро локација	прилог бр. 4

**РИ-ОПНУСПРОЕКТ**



**Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план  
Фабрика за производство на индустриски и моторни масла Минол довел Штпи**

**Анекс 2 Прилози**



Изработил: РИ-ОПНУСПРОЕКТ Скопје	Нарачател:	МИНОЛ ДООЕЛ ШТПИ
	Назив на проектот:	Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план
	Назив на прилогот:	прилог бр. 5
	Макро локација	





**ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА  
ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ**

Склучен на ден 16.08.2011 година помеѓу

1. Друштво за произвоство, трговија и услуги ЗВЕЗДАКООП ДОО увоз-извоз Штип ул. Страшо Пинџур бр.2 застапуван од стечајниот управник Димитар Аџеџ од Штип ул. 5-ти Конџас бр. 33 со ЕМБГ 1804955490008 именуван со Решение Ст. Бр. 63/09 од 02.12.2009 година на Основниот суд во Штип ( во понатамошниот текст продавач),
2. Фабрика за произвоство на моторни и индустриски масла МИНОЛ ДООЕЛ Штип ул. М-6 М.В.-8-ми Километар бр.66, застапуван од управителот Биљана Николова од Штип ул. Митко Соколов бр.4 со ЕМБГ 0607955490012 ( во понатамошниот текст купувач )

**Член 1**

Продавачот е сопственик на традежен објект – Млин село Софилари со Имотен лист бр. 81 К О Софилари парцела 165,зграда 2, кат приземије со површина од 128 м2, запишан во Агенцијата за катастар на недвижности- Центр одделение за катастар на недвижности Штип.

**Член 2**

Со овој договор продавачот им го продава, а купувачот го купува деловниот објект опишан во чл.1 за вкупна вредност од ,00 денари со пресметан ДДВ од 18%, по фактура бр. 139/СТ од 02.05.2008 година и испратница бр. 3/08 од 02.05.2008 година.

Продажбата на предметниот деловен објект е извршена по пат на приблипање на понуди на одржаното јавно отварање од 23.08.2008 година Записник бр. 3/105 на кое купувачот понудил најповилна цена од ,00 денари плус ДДВ.

**Член 3**

Со потпишувањето на овој договор и заверувањето на нивните потписи кај нотар , странките согласано изјавуваат дека купувачот му ја исплатил во целост на продавачот куповната цена согласно член2.

**4**

Продавачот им гарантира на купувачите дека е еден и единствен сопственик на деловниот објект опишан во член 1 , други лица немаат никакви права со кои се ограничува сопственоста како ( хипотека, право на службеност и сл. Ниту пак некое лице го користи по основ на договор за закуп или друг облигационо правен договор ) и во случај на евизија ќе се јави во заштитта на купувачот.

Член 5  
Продавачот е согласен и го овластува купувачот, и без негово присуство, да го запишат правото на сопственост на деловниот објект предмет на овој договор во јавните книги, од име на продавачот на име на купувачот.

Член 6  
Данокот на промет на недвижноста по овој договор го плаќа купувачот. Сите трошоци во врска со склучувањето на овој договор ги плаќа купувачот.

Член 7  
Во случај на спор надлежен е судот во Штип.

Член 8  
Овој договор е составен вод( четири) еднообразни примероци, од кои по 1(еден) за секоја странка, а останатите за службена употреба.



Продавач  
ДНПТУ Звездакооп ДОО



Купувач  
Минол ДООЕЛ Штип

Изработил: РИ-ОПУСПРОЕКТ Скопје	Нарачател: МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП
Назив на проектот: РИ-ОПУСПРОЕКТ Скопје	Назив на проектот: Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план
Назив на прилогот: Договор за купување на ИМОТ	прилог бр. 6

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
 И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
 И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Бр. 11-3703/1  
 24.04.08  
 Скопје

Министерството за животна средина и просторно планирање, постапуваќи по барањето за издавање на дозвола за вршење на дејноста преработка, третирање и складирање на отпад поднесено од страна на ФЛПМ “МИНОЛ” ДООЕЛ од општина Штип на 05.08.2008 година број 11-5242/1 издаде

## Д О З В О Л А

### ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАД

- Носител на дозволата ФЛПМ “МИНОЛ” ДООЕЛ
- Седиште ул. 8-ми Километар бб општина Штип
- Матичен број 4329716
- Даночен број 4029993100373
- Датум на издавање на дозволата 21.08.2008
- Важење на дозволата до 21.08.2013

МИНИСТЕР



Нарачател: МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП	Изработил: РИ-ОПТУСПРОЕКТ Скопје	
Назив на проектот: Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план	Назив на прилогот: Дозвола за вршење на дејност складирање и третирање на отпад	
	прилог бр. 7	

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
Бр. 41-10597/3  
28.12.2011  
ОТВОРА

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

Министерството за животна средина и просторно планирање, постапуваќи по барањето за издавање на дозвола за вршење на дејноста собирање и транспортирање на комунален и други видови на опасен отпад поднесено од страна на **ФЛМИМ МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП** со седиште на ул. М-6 м.в. 8-ми км бб, Штип, на ден 20.12.2011 година, донесе Решение бр. 11-10597/1 за издавање на

# Д О З В О Л А

## СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОПАСЕН ОТПАД

- Носител на дозволата **ФЛМИМ МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП**
- Седиште **ул. М-6 м.в. 8-ми км бб, Штип**
- Матичен број **4329716**
- Даночен број **4029992100373**
- Евидентен број на Дозволата **2** од **20.12.2011**
- Датум на издавање на дозволата **20.12.2011**
- Важење на дозволата до **20.12.2016**

МИНИСТЕР



(Дозволените типови на опасен отпад се наведени на задната страна од оваа дозвола)



Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на РМ" бр.58/2000 и 44/2002) а во врска со член 66 став 1 од Закон за управување со отпадот ("Службен весник на РМ" бр.68 ,бр.71/2004, бр.107/07, бр.102/08, бр.134/08 , бр.124/10 и 143/10 , 09/11 и 51/10), министерот за животна средина Донесе

**РЕШЕНИЕ**

**за издавање дозвола за собирање и за транспортирање на опасен отпад**

1. На **ФЛМИМ МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП** од општина Штип со седиште на ул. М-6 м.в. 8-ми км бб, Штип, му се издава Дозвола за собирање и за транспортирање на опасен отпад со реден број
2. Дозволата се издава на временски период од 5 години
3. Дозволата стапува на сила на денот на донесување на ова решение

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

До Министерството за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина, **ФЛМИМ МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП** со седиште на ул. ул. М-6 м.в. 8-ми км бб, Штип, поднесе барање на 30.11.2011 год. бр.11-10597/1 за добивање Дозвола за собирање и за транспортирање на опасен отпад.

По разгледувањето на поднесеното барање и потребната документација се утврди дека се исполнети условите од член 66 став 1 и 2 од Законот за управување со отпад како и условите од членовите 3, 5 и 6 од Правилникот за формата и содржината на барањето, формата и содржината на дозволата за собирање и транспортирање на опасен отпад, ("Службен весник на РМ" бр.118/2010од 06.09.2010) и се одлучи како во диспозитивот на решението.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се изјави жалба до Комисијата на Влада на РМ за решавање на управни работи од областа на животна средина во рок од 15 дена од приемот на решението.

акм/фи



**Дозволенни типови на опасен отпад за транспорт:**

Ред.број	Шифра на отпадот	Вид на отпадот
1.	13 01	Отпадни хидраулични масла
2.	13 02	Отпадни и трансмисиони масла и масла за подмакување
3.	13 03	Отпадни масла за изолација и за пренос на топлина
4.	13 04	Бродски масла
5.	13 05	Отпад од одвојувачи масло/вода
6.	13 07	Отпад од течни горива
7.	13 08	Отпадни масла неспецифицирани поинаку

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на РМ" бр.58/2000 и 44/2002) а во врска со член 66 став 1 од Закон за управување со отпадот ("Службен весник на РМ" бр.68 ,бр. 71/2004, бр. 107/07, бр. 102/08, бр. 134/08 , бр.124/10 и 143/10 , 09/11 и 51/10), министерот за животна средина донесе

**РЕШЕНИЕ  
за издавање дозвола за собирање и за транспортирање на опасен  
отпад**

1. На **ФПМИМ МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП** од општина Штип со седиште на ул. М-6 м.в. 8-ми км бб, Штип, му се издава Дозвола за собирање и за транспортирање на опасен отпад со реден број
- 2.
3. Дозволата се издава на временски период од 5 години  
Дозволата стапува на сила на денот на донесување на ова решение

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

До Министерството за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина, **ФПМИМ МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП** со седиште на ул. ул. М-6 м.в. 8-ми км бб, Штип, поднесе барање на 30.11.2011 год. бр.11-10597/1 за добивање Дозвола за собирање и за транспортирање на опасен отпад.

По разгледувањето на поднесеното барање и потребната документација се утврди дека се исполнети условите од член 66 став 1 и 2 од Законот за управување со отпад како и условите од членовите 3, 5 и 6 од Правилникот за формата и содржината на барањето, формата и содржината на дозволата за собирање и транспортирање на опасен отпад. ("Службен весник на РМ" бр. 118/2010 од 06.09.2010) и се одлучи како во диспозитивот на решението.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се изјави жалба до Комисијата на Влада на РМ за решавање на управни работи од областа на животна средина во рок од 15 дена од приемот на решението.

акм/фи



Изработил: РИ-ОПУСПРОЕКТ Скопје	Нарачател: МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП	Назив на проектот: <i>Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план</i>
	Назив на прилогот: Дозвола за вршење на дејност складирање и третман на опасен отпад	прилог бр. 8



ЕВН Македонија АД, Скопје  
Ул.11 Октомври бр.19  
1000 Скопје, Р. Македонија  
Тел за информации: 0850 12345  
Тел за продажба: 0850 88888  
е-пошта: info@evn.mk  
www.evn.mk

Средна Банка  
Македонија  
Скопје  
Тулунска Банка  
Пушечка Банка  
Шарavsка Банка  
Датум на издавање: 01.12.2012  
М/к: 4030010030010

4110  
3097/1102  
EVN  
macedonia

Корисник:  
ЛИК ОИЛ ДООЕЛ-СТИП Ф-КА ЗА МОТОРНИ МАСЛА  
УЛ.МИТКО СОКОЛОВ БР.4  
2000 ШТИП

Адреса за кореспонденција:  
ЛИК ОИЛ ДООЕЛ-СТИП Ф-КА ЗА МОТОРНИ  
МАСЛА  
УЛ.МИТКО СОКОЛОВ БР.4  
7 ШТИП  
2000 ШТИП



Фактура за период: 01.12.2012 - 31.12.2012  
Место и датум на издавање: Скопје, 31.12.2012

Фактура бр. 1026351765-6 "ОРИГИНАЛ" - Општи информации

Број на корисник: 005184486 Место на потрошувачка: Т.28-30  
Број на место на потрошувачка: 1701130010014 ШТИП  
Број на договор: GK\_EINE 17-17-0113 Т28-30

Потрошена ел. енергија и моќност (даночна основца)		ДЕН
Данок на додадена вредност ДДВ - 18%		44
Комунална такса за јавно осветлување		92
<b>Вкупен износ на фактурата</b>		50
		.00

Вкупен износ со рок на плаќање до 21.01.2013 .00  
Во месиме најдоцна до наведеното датум за плаќање да го подмирите Вашиот долг. За секоје задоцнување Ви се пресметува законска казнена камата.

Застагат долг: 0,50

Покрај актуелната фактура, Ве молиме во рок од 3 (три) дена да го подмирите и горенаведениот долг. Во спротивно, ЕВН Македонија АД, Скопје, има право да ги преземе сите мерки согласно законските и подзаконските прописи за наплата на истиот.


При плаќање внесете го повиокот на број: 005184486-10263517656

ЕВН Македонија Ви ги нуди следниве начини на плаќање:

- со траен налог
- во пошта и банки

Ве известуваме дека доколку навремено не сте добиле фактура за претходниот пресметковен период, должни сте да побарате фактура од Корисничките Енерго Центри (КЕЦ) на ЕВН Македонија АД, Скопје, согласно Правилникот за услови со снабдување со ел. енергија член 51 став 3.





Изработил: <b>РИ-ОПУСПРОЕКТ</b> Скопје	Нарачател: <b>МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП</b>	Назив на прилогот: прилог бр. 9
	Назив на проектот: <b>Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план</b>	
	Назив на прилогот: Сметка од струја	

Шифра: 1882  
 МИНОЛ ФФМ ДООЕЛ  
 СОФИЈАРИ  
 2000  
 СТИП  
 КОТОРНО УЛЗЕ-ПРЕГИСТРАЦИЈЕ  
 Дата: 31.12.12  
 СТИП

Пок на плаќање на фактурата е вјена.  
 После тој рок пресметуваме камата до 30 дена,  
 а после тој рок Ве тужиме без отмена.

Фактурата, (М.Л.)  
 494.130 ДОВ. 5% = 25.00  
 25.00 ОСН. 18% = 4.50  
 29.50  
 25.00  
 30.00  
 838.00 МКД

ИЗНЕСУВАЊЕ НА СМЕТ  
 М<sup>н</sup> Цена  
 работни простори 241.00 1.30 241.00  
 над.јпп простор 241.00 1.20 269.00  
 одр. јавно земјиште 241.00 .75 181.00

ФАКТУРА Бр. 5/12826  
 011212 - 311212  
 за период: 011212

ПР.Л. АД. АНОНИСНИ БР. 47  
 ЕГБ 4028887112434  
 МК-С-КА 308800025150325 Стом. банка  
 МК-С-КА 30880000013030 Ком. банка

ЈЛ "И.С.А.Р." - ШТИП  
 11/02  
 100% / 438  
 05-0

Изработил: РИ-ОПНУСТПРОЕКТ Скопје	
Нарачател: МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП	Назив на проектот: Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план
Назив на прилогот: Сметка за ЦКО	прилог бр. 10

11102 27/11/18 2018

Македонски Телеком АД - Скопје  
"Кеј 13-ти Ноември" број 6, 1000 Скопје

Страна 1 од 2  
Дата на издавање 31.12.2012  
Место на издавање Скопје  
Кориснички број 0000000003958  
Конто број 0000003958  
Фактура број 122012-00000039581  
За месец 12.2012  
Рок на плаќање 18.01.2013

МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП  
МИТКО СОКОЛОВ 4  
Доставен Рeon: 7  
2000 Штип, Општина: Штип

Бесплатни информации на 120 Контакт Центар



**Вашата сметка за месец XII/2012**

Преглед на реализирани телекомуникациски услуги и опрема	Вкупно без ДДВ	ДДВ%	ДДВ	Вкупно со ДДВ
Месечен надовест	18		.82	.82
Реализирај сообраќај	18		.66	.44
Попуст	18		.44	.44
<b>Вкупно фактурирано со 18%</b>			.04	4,254.82
Вкупно фактурирано			.04	.82
<b>За плаќање</b>				.82
Вкупно фактурирано				.82
<b>Вкупно за плаќање (во денари)</b>				<b>,00</b>

Ви благодариме!



Македонски Телеком АД - Скопје  
"Кеј 13-ти Ноември" број 6, 1000 Скопје  
Телефон +389 2 3100 200, факс +389 2 3100 300, e-mail: КонтактСелтар@mts.mk, www.telekom.mk  
Жиро сметка 200000090141316 и ЕПС МК4030973399640  
Директент - Стопанска банка АД - Скопје  
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија  
Во колумне додолу е и податоците за Вашата компанија на налогот даден подолу и со него извршете го плаќањето.

Македонски Телеком  
АД за европски комуникациски Скопје  
Вашата деловна сметка и дополнителните информации  
се на следните страни.

Изработил: РИ-ОПУСПРОЕКТ Скопје	Нарачател: МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП	Назив на проектот: Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план
	Сметка телекомуникациски услуги	Назив на прилогот: Сметка за телекомуникациски услуги
		прилог бр. 11

# ПСС ЦЕНТАР ЗА ГУМИ ПНЕУМАТИК

Ул. "Гоце Делчев" 66 - Штип  
 ☎ 092 / 386-555

ЕДБ: МК4029010508536  
 сметка: 300-0800001379-66 Комерцијална Банка

ФАКТУРА - ИСПРАТНИЦА Бр: 046-17

Датум: 20.11.2012

До: Минол Доосел

Валута: 20.11.2012


Ул. "Митко Соколов" бр.4  
 Штип

Забелешка: форд комбе

Р.б.	Артикли	Кол- чина	Цена ДДВ	Износ без ДДВ	Пресметан ДДВ %	Цена со ДДВ	Вс. Износ
1	185/75R16С Cargo speed winter	4	4.701,40	18.805,59	18	3.385,01	22.190,60
Вкупен износ без ДДВ (18%):				18.805,59		3.385,01	3.385,01
(5%):						0,00	
Вкупно платен ДДВ (18%):				3.385,01			
(5%):						0,00	
Вкупно платен ДДВ (5%):							0,00

ЗА НАПЛАТА: =22.191,00 ден.

Сервисни број: 046-17  
 Рок на плаќање: 15 дена  
 На заканимата уделати пресметуваме законска задолжена камата  
 Во случај на промена на курсот на еврото го задржуваме  
 првото на промена на износот

ФАКТУРА  
 ПСС  
 ДОО  
 ПРИМИЛ  


Изработил: РИ-ОПИСПРОЕКТ Скопје	Нарачател: МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП
	Назив на проектот: Апликација за А еколошка дозвола за усвојување со оперативен план
	Назив на прилогот: Сметка за замена на пневматици
	прилог бр. 12



**COOPERATION AGREEMENT as per the NOTIFICATION nбр. MKD-  
00055/2012/012**

This **Contract** Agreement (hereinafter referred to as the “**Contract**”) entered on this Friday of 7/09/2012 by and between the following companies as follows:

**A)**  
The Greek company **GREEN OIL SA – EMO'S PENINSULA REFINERIES**, based in Alexandroupolis at the address: **INDUSTRIAL AREA OF ALEXANDROUPOLIS, 68 100 ALEXANDROUPOLIS - GREECE, WITH THE V.A.T NUMBER: GR 094422823**, hereinafter referred to as “**GREEN OIL**”, legally represented by Mr. Costas Pandazis

**and**

**B)**  
The company from FYROM “**MINOL DOOEL**” М-6 М. V 8MI KM BB 2000, STIP MKD”, with the registration nбр. 402992100373, hereinafter referred to as “**MINOL**” legally represented by Mr. Nikolov Mito

Whereas

**GREEN OIL**, owns in Greece, at the industrial zone of the city of Alexandroupolis, Greece, a re-refinery (the “**PLANT**”) able to process **USED LUBE OILS** into high quality **BASE OILS**. The **PLANT** has a feedstock capacity of 30,000 tns of used oils per year and for their processing, it uses a fractional vacuum distillation and followed by hydro-treatment process for the finishing of the recovered base oils. The above, state of the art process results in the production of high quality, Group II+ base oils, meeting the international specs for base oils. The plant uses the High Pressure hydrogenation technology of affiliated company Green Industrial Technologies.

**MINOL DOOEL** has shown an interest to collect in her country waste lube oils suitable for regeneration and then to export the collected **WLO** quantities to the company **GREEN OIL SA** for regeneration.

After regeneration, some of the obtained new **BASE OILS** might be return to the company **MINOL DOOEL**, if the market prices allow this operation, but without this to be part of their obligation.

In other wards, both parties agreed to the following:

- 1) MINOL DOOEL, will supply the Greek Company “GREEN OIL SA” with raw materials as below:**
- Used lube oils for re-refining and hydro-treatment process, at the “**PLANT**” in Alexandroupolis.
  - The quantities of used lube oils that **MINOL** will deliver to **GREEN OIL** is estimated to be about 500 tns per year up to any quantity more that they can offer.

The facilities of **GREEN OIL SA**, can process up to 30,000 tns of used lube oil per Year.

- 2) GREEN OIL will process (re-refine) the above used oils at its own facilities at the "PLANT".
- Both parties, shall follow, all the required steps of the BASEL CONVENTION regulation for the procedure of exporting the used oils to Greece, as follows: -
- It will be an obligation of the notifier/exporter to take back the waste lube oil, if the shipment or the recovery or the disposal has not been effected as an illegal shipment, in accordance with the articles 22 & 24(2)
  - On the consignee/importer to recover or dispose of the waste if it has been effected as an illegal shipment, in accordance with the article 24(3) &
  - On the Facility (re-refinery) to provide, in accordance with the article 16(e), a certificate that the waste lube oil has been recovered or disposed of, in accordance with the notification and the conditions specified therein and the requirements of this regulation

MINOL DOOEL will deliver the used lube oils to GREEN OIL, on an FOT (free of Trucks) basis at the area of STIP either on tank trucks from FYROM and/or Greek tank trucks.

The price of the WLO per ton will be clarified on a separate contract, with reference to this contract.

The transportation of this product from STIP-Fyrom to Alexandropolis-Greece, will be for the account of GREEN OIL, using for this transportation both Greek and/or Fyrom's authorized trucks.

The delivered WLO (Waste Lube Oil) should cover the following characteristics:

- water by distillation = 4% max If the water is more than 4% (but never more than 10%) the extra quantity will be subtracted from the above price.
  - Lux test = pass
  - drop test = pass
  - Pour point not more than -3 °C
  - PCBS = < 50 ppm
- 3) Upon delivery of the Used Oils, MINOL DOOEL, will also provide GREEN OIL, with the following Documents:
- Invoice
  - Packing list declaring the loaded quantity
  - EUR1 certificate or an ATR certificate
  - MINOL's, firm confirmation, declaring that the delivered used lube oils, cover the above characteristics
  - The required by BASEL CONVENTION Movement document in which will be also declared the Basel convention's NOTIFICATION nbr:MKD-00055/2012
- 4) The validity of this agreement is two (2) years. After this period both of the above members will re-examine and re-sign this contract.
- 5) Both parties promise to do their best for a successful and mutual benefit co-operation.

Signed by the authorized representatives of the Parties on the date set forth above

**For GREEN OIL**  
 GREEN OIL A.E.E.E  
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ  
 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  
 ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ  
 ΔΙΑΛΥΤΩΝ-ΟΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ  
 Τ.Κ. 25516 69/93 FAX: 25510-91643

**For MINOL DOOEL**

Изработил: <b>РИ-ОПУСПРОЕКТ</b> Скопје	Начертел: <b>МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП</b>	Назив на проектот: <i>Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план</i>
	Назив на прилогот: Договор за откуп на моторни масла	



MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE  
GENERAL DIRECTORATE FOR THE ENVIRONMENT  
ENVIRONMENTAL PLANNING DIVISION  
147, PATISSION ST  
112 51 ATHENS GREECE

**URGENT**

Inf : Dimitris Tsotsos Athens, 15. 10. 2012  
Tel : +30 210 8627186 Our Ref : 48545/2448/4.10.2012  
Fax : +30 210 8668132 45252/2348/17.9.2012  
E-mail : d.tsotsos@priv.yupeka.gr

TO :  
MINOL DOOEL  
M-6 MV 8MI KM  
BB 2000 STIP  
Former Yugoslav Republic of  
Macedonia

C.C.: LIST OF C.C RECIPIENTS

Subj: **Written Consent to the transboundary shipment of hazardous waste**  
Notification with document number MKD-00055/2012

- Ref:
- (1) Regulation (EC) no. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste (WSPR)
  - (2) National Law 2203/1994 (FEK 58 A) ratifying the «Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes»
  - (3) National Law 4042/2012 (FEK 24 A) «Protection of the environment through criminal law in compliance with the Directive 2008/99/EK – Waste Production and Management Framework, in compliance with the Directive 2008/98/EK...»
  - (4) Joint Ministerial Decision (JMD) 13588/725/2006 (FEK 383 B) regarding "Measures, terms and restrictions on hazardous waste management in compliance with the Directive 91/689/EEC..."
  - (5) JMD 24944/1159/2006 (FEK 791 B) regarding "Approval of General Technical Specifications regarding hazardous waste management..."
  - (6) JMD 8668/2007 (FEK 287 B) regarding "Adoption of National Hazardous Waste Management Plan, according to Article 5 of JMD 13588/725/2006..."
  - (7) National Law 1741/87 ratifying "European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road..." (ADR) (FEK 225 A), as amended and apply
  - (8) Ministerial Decision 1218.74/01/95/06-06-1995 (FEK 531B), incorporating IMDG Code provisions into national legislation
  - (9) Presidential Decree 82/2004 (FEK 64 A) for the alternative management of used oils
  - (10) Permit for used oils collection and transport for the importer "GREEN OIL SA." with our ref. no. 120850/17-7-2009
  - (11) Authorization for the operation of «GREEN OIL SA.»
  - (12) Environmental Permit for «GREEN OIL SA.»
  - (13) The document of the importer (our ref. 45252/2348/17.9.2012) by which the notification is transmitted with document number MKD/01/12 to our Service as competent authority of destination
  - (14) The document of the importer (our ref. 48545/2448/4.10.2012) by which the notification is transmitted with additional information and with notification number MKD-00055/2012 to our Service as competent authority of destination
  - (15) The contract of the notifier "MINOL DOOEL" with the consignee "GREEN OIL SA."
  - (16) Insurance contract established by the importer, which is effective at the time of the notification and approved by the competent authority of dispatch according to Art. 6 of the Regulation 1013/2006.



(17) The 500 € deposit, according to our document ref. 48545/2448/4.10.2012

Herewith, the Ministry of Environment, Energy and Climate Change, acting as the Competent Authority of Destination, according to ref (1) Regulation (WSR), **consents** to the notified with document number MKD-00055/2012 shipment of 500 tons of waste, described as "waste oils" with EWC code 13 02 05\* (mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils), from the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) to Greece (GREEN OIL SA), for re-refining (R9), under the responsibility of the notifier MINOL DOOEL

In order to ensure the protection of public health and the environment during the shipment, the following conditions shall apply:

1. The shipment of waste can commence:
  - after the written consent of the competent authority of destination (Article 9 of WSR)
  - under the condition that the contract between the notifier and the consignee, according to Article 5 of WSR, is valid
  - under the condition that the insurance contract, submitted to our Service covering costs, according to Article 6 of WSR, is valid
  - under the condition that the Environmental Permit of "GREEN OIL SA" is valid (ref. 12)
2. During the shipment of waste the notifier must comply with the terms and conditions set in:
  - The permit for hazardous waste collection and transport to the notifier
  - The notification with document number MKD-00055/2012
  - The decisions of the competent authorities
3. The transboundary shipments of waste shall be carried out according to the Article 16 of WSR and Chapter 1, paragraph 1.3.2.D annexed in ref: 5 JMD, and in compliance with the terms of the competent authorities concerned.
4. The notifier must comply with the ADR and IMDG provisions on waste labeling, packaging, loading and use the appropriate means of transport, for the UN classes and numbers stated in the notification document. The waste must be carried in closed containers or vehicles, tested and certified by an officially recognized independent body.
5. The waste shall be accompanied by:
  - Movement documents, recognition documents during the shipment inside Greece, and the copies of the notification documents containing the written consent and the terms of the competent authorities concerned
  - guidelines in standard form on how to deal with emergency, accident or risk cases, and material safety data sheet according to ADR and IMDG
6. The shipment of the waste must be performed in accordance with the transport route annexed to the notification document. If, owing to unforeseen circumstances, the alternative route needs to be followed, then the notifier shall inform the competent authorities concerned, at least three working days before the shipment starts, providing the necessary documentation.
7. After executing each shipment, the notifier shall inform our Ministry on the actual date of crossing the point of exit from the country.
8. During road transport of waste interim storage is not allowed. In order to facilitate transport, stops / parking made necessary by the conditions of transport are allowed, under the responsibility of the notifier, in accordance with the provisions of ADR.
9. In case that waste shipment, including disposal or recovery, cannot be completed as intended in accordance with the terms of notification and movement documents, the notifier is obliged to arrange the alternative recovery or disposal, and / or take back.

10. In case of systematic or accidental pollution or emergency incident the notifier is obliged to cover the damage caused to third parties and the cost for restoration of environment to its former state.

11. The notifier shall submit the following signed copies to the competent authority of dispatch:

- movement documents containing the written confirmation of receipt of the waste by the facility
- certificates for non-interim recovery or disposal by the facility

12. This consent is valid until **14. 10. 2013**, which is the notification document expiration date, under the condition that the permit of the importer (ref. 12) and of the notifier are still valid.

13. This consent can be withdrawn in cases mentioned in Article 9 (8) of WSR and the notifier is obliged in prompt compliance in case of amending or adding new terms during the validity period of consent of the notification with document number MKD-00055/2012

If the notifier violates one or more of the terms of this consent, during the abovementioned period, penalties stipulated in the current legislation shall be imposed.

This document does not in any means replace or repeal any of the documentation or procedure required for the import of hazardous wastes as set in the national legislation (ref. 4, 5, 6).

Attachment: Stamped Notification document number MKD-00055/2012.



LIST OF C.C. RECIPIENTS

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ministry of Environment & Physical Planning<br>Bul. "Goce Delcev"<br>Bp 1000 Skopje<br>Former Yugoslav Republic of Macedonia | 2. Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks<br>General Directorate of Road Safety<br>Directorate of Vehicles Technology<br>Anastasios 2 & Tsigante str.<br>156 69 Papagou Attiki |
| 3.  | Ministry of Public Order & Citizen Protection<br>i) Directorate for the Protection of Marine Environment<br>Akti Vassiliadi<br>Gates E1-E2, Piraeus Port<br>18510 Piraeus  |

Изработил: <b>РИ-ОПУСПРОЕКТ</b> Скопје	Нарачател:	МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП
	Назив на проектот:	Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план
	Назив на прилогот:	прилог бр. 14
	Дозвола за транспорт на опасен отпад во Р. Грција	
i) General Secretariat of Civil Protection Evagelistras 2 str. 05 63 Athens		ii) Traffic Directorate



РЕКОМЕНЕД БУ ГРЕЕСЕ АГ ПУКОМ

Notification document for trans-boundary movements/shipments of waste (Annex 1A)

1. Exporter - notifier Registration No: 40295927100373  
 Name: MINOL DOBEL  
 Address: M-6 M V BVI KM BB 2000 STIP MKD  
 Postal Code: 56000, Stip, Republic of Macedonia MKD  
 Contact person: Vj. Nikolov Miro  
 Tel: 00389 32 308-001 Fax: 00389 32 308-100

3. Notification No: XN12080523012  
 Notification concerning:  
 (A) Individual shipment:  (B) Multiple shipments:   
 (C) Disposal (7):  (D) Recovery:   
 (E) Pre-consented recovery facility (2.3): Yes  No

4. Total intended number of shipments: 25  
 5. Total intended quantity (9):  
 Units: 500

2. Importer - consignee Registration No:  
 Name: Green Oil SA, VAT No. GR 094422823, TAX office FAE-ATHENS  
 Address: Industrial area of Alexandroupolis  
 Postal Code: 55100, Alexandroupolis, Greece  
 Contact person: Costas Pandazis mobile phone: 0030 6977 458002  
 Tel: 0030 23510 88760 Fax: 0030 23510 81841  
 E-mail: k.pandazis@greenoil.gr  
 Name: K. Katsopoulos Th. Odysseus truck's owner in Greece  
 Address: Serfou 41 petropoli - Athens - GREECE Mobile: 0030 6977 712511

6. Intended period of time for shipment(s) (4):  
 From departure: 01.10.2012 From destination: 30.09.2013  
 - Packaging types (5): Bulk by truck tank Yes  No   
 Special handling requirements (6): Yes  No   
 (1) Disposal / recovery operation(s) (2):  
 Disposal / R-code (5): R9  
 Technology employed (6): Re-refining

Processed/recycling in Greece with distillation & further treatment. No technical capacity for recycling in environmental sound manner in Macedonia.

12. Designation and composition of the waste (6): Used Lube Oils

13. Physical characteristics (6):

14. A) AIC identification (fill in relevant codes)  
 (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): A3020  
 (ii) OECD code (if different from (i)): ACO30  
 (iii) EC list of wastes: 13 02 05\*  
 (iv) National code in country of export: MKD  
 (v) National code in country of import: GR  
 (vi) Other (Specify):  
 (vii) Y-code: 8  
 (viii) Hazard class: 13  
 (ix) UN Number: 3295  
 (x) Shipping name: UN 3295-3  
 (xi) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1  
 (xii) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1  
 (xiii) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1

15. A) AIC identification (fill in relevant codes)  
 (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): A3020  
 (ii) OECD code (if different from (i)): ACO30  
 (iii) EC list of wastes: 13 02 05\*  
 (iv) National code in country of export: MKD  
 (v) National code in country of import: GR  
 (vi) Other (Specify):  
 (vii) Y-code: 8  
 (viii) Hazard class: 13  
 (ix) UN Number: 3295  
 (x) Shipping name: UN 3295-3  
 (xi) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1  
 (xii) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1  
 (xiii) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1

16. Customs offices of entry and/or exit and/or export (European Community):  
 Entry: Export: Lube Oil  
 17. A) AIC identification (fill in relevant codes)  
 (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): A3020  
 (ii) OECD code (if different from (i)): ACO30  
 (iii) EC list of wastes: 13 02 05\*  
 (iv) National code in country of export: MKD  
 (v) National code in country of import: GR  
 (vi) Other (Specify):  
 (vii) Y-code: 8  
 (viii) Hazard class: 13  
 (ix) UN Number: 3295  
 (x) Shipping name: UN 3295-3  
 (xi) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1  
 (xii) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1  
 (xiii) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1

17. A) AIC identification (fill in relevant codes)  
 (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): A3020  
 (ii) OECD code (if different from (i)): ACO30  
 (iii) EC list of wastes: 13 02 05\*  
 (iv) National code in country of export: MKD  
 (v) National code in country of import: GR  
 (vi) Other (Specify):  
 (vii) Y-code: 8  
 (viii) Hazard class: 13  
 (ix) UN Number: 3295  
 (x) Shipping name: UN 3295-3  
 (xi) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1  
 (xii) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1  
 (xiii) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1

18. A) AIC identification (fill in relevant codes)  
 (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): A3020  
 (ii) OECD code (if different from (i)): ACO30  
 (iii) EC list of wastes: 13 02 05\*  
 (iv) National code in country of export: MKD  
 (v) National code in country of import: GR  
 (vi) Other (Specify):  
 (vii) Y-code: 8  
 (viii) Hazard class: 13  
 (ix) UN Number: 3295  
 (x) Shipping name: UN 3295-3  
 (xi) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1  
 (xii) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1  
 (xiii) UN hazard class(es): 2.1/3.1/6.0/9.1

19. Acknowledgement from the relevant competent authority of the written consent (7.9) to be movement provided by the exporter:  
 Competent authority of export: Ministry of Environment and Water  
 Competent authority of import: Ministry of Environment and Water  
 Date: 19.09.2012  
 Signature: [Signature]  
 Stamp and/or signature: [Stamp and Signature]

20. Specific conditions on consenting to the movement or reasons for objecting:  
 According to our document no 4854r/2244r/4.10.10r

21. Specific conditions on consenting to the movement or reasons for objecting:  
 According to our document no 4854r/2244r/4.10.10r

List of abbreviations and codes used in the notification document

DISPOSAL OPERATIONS (block 11)				
D1	Deposit into or onto land (e.g. landfill, etc.)			
D2	Land treatment (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)			
D3	Deep injection (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)			
D4	Surface impoundment (e.g. placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)			
D5	Specialty engineered landfill (e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.)			
D6	Release into a water body except seas/oceans			
D7	Release into seas/oceans including sea-bed insertion			
D8	Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list			
D9	Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list (e.g. evaporation, drying, calcination, etc.)			
D10	Incineration on land			
D11	Incineration at sea			
D12	Permanent storage (e.g. emplacement of containers in a mine, etc.)			
D13	Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list			
D14	Repackaging prior to submission to any of the operations in this list			
D15	Storage pending any of the operations in this list			
RECOVERY OPERATIONS (block 11)				
R1	Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy (BaseI/OECD) - Use principally as a fuel or other means to generate energy (EU)			
R2	Solvent reclamation/regeneration			
R3	Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents			
R4	Recycling/reclamation of metals and metal compounds			
R5	Recycling/reclamation of other inorganic materials			
R6	Regeneration of acids or bases			
R7	Recovery of components used for pollution abatement			
R8	Recovery of components from catalysts			
R9	Used oil re-refining or other reuses of previously used oil			
R10	Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement			
R11	Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10			
R12	Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11			
R13	Accumulation of material intended for any operation in this list.			
PACKAGING TYPES (block 7)				
1.	Drum			
2.	Wooden barrel			
3.	Jerrican			
4.	Box			
5.	Bag			
6.	Composite packaging			
7.	Pressure receptacle			
8.	Bulk			
9.	Other (specify)			
MEANS OF TRANSPORT (block 8)				
R = Road				
T = Train/rail				
S = Sea				
A = Air				
W = Inland waterways				
PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)				
1.	Powder/powder	5.1	H5.1	Explosive
2.	Solid	5.2	H5.2	Flammable liquids
3.	Viscous/paste	6.1	H6.1	Flammable solids
4.	Sludgy	6.2	H6.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion
5.	Liquid	8	H8	Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases
6.	Gaseous	9	H9	Oxidizing
7.	Other (specify)	9	H10	Organic peroxides
		9	H11	Poisonous (acute)
		9	H12	Infectious substances
		9	H13	Corrosives
				Liberation of toxic gases in contact with air or water
				Toxic (delayed or chronic)
				Ecotoxic
				Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above

Further information, in particular related to waste identification (block 14), i.e. on Basel Annexes VIII and IX codes, OECD codes and Y-codes, can be found in a Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the Secretariat of the Basel Convent.

Изработил: РИ-ОПГУСПРОЕКТ Скопје	Нарачетел:	МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП
	Назив на проектот:	Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план
Назив на прилогот: Транспортен документ за опасен отпад низ Р. Грција	Назив на прилогот:	прилог бр. 15

[likoil@minol.com.mk](mailto:likoil@minol.com.mk)

Sent: понеделник, 22 октомври 2012 12:03

## MSDS FOR USED LUBE OILS

### **1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION**

Trade Name: Used Oil or Waste Lube Oil

APPLICATION:

Used lubricating oil or waste oil typically from the crankcase of internal combustion engines (which run on diesel, and petrol). Used oil is also produced by other operating equipment and include products such as hydraulic oils, gear and transmission oils. This product is compatible with ASPHALT

**COMPANY IDENTIFICATION:**

**GREEN OIL S.A.**

**Industrial area of Alexandroupolis**

**68 100 ALEXANDROUPOLIS-GREECE**

**Tel: +30/25510/81841 Fax: +30-25510-81841**

**Email: [greenoil@otenet.gr](mailto:greenoil@otenet.gr)**

### **2. COMPOSITION**

Material is of variable composition depending on the composition of the original oil and the degree of degradation. Used engine oil may be contaminated with ASPHALT

### **3. HAZARD IDENTIFICATION**

Used engine oil may contain components which have the potential to irritate the skin.

Warning Statements:

**AVOID PROLONGED REPEATED CONTACT WITH USED MOTOR OIL. IF SKIN CONTACT OCCURS, WASH EXPOSED AREAS WITH SOAP AND WATER. LAUNDER CONTAMINATED CLOTHING.**

Eyes:

May cause slight eye irritation.

Oral:

If more than several mouthfuls are swallowed, abdominal discomfort, nausea, diarrhea may occur.

Inhalation:

Breathing the vapour or mist at concentrations in air that exceed the ACGIH TLV can cause respiratory irritation or discomfort.

Skin:

Prolonged repeated skin contact may cause irritation.



#### **4. FIRST-AID MEASURES**

Eyes: Flush eyes immediately with fresh water for several minutes whilst holding the eyelids open. Obtain medical advice if any pain or redness develops or persists.

Skin: Wash skin thoroughly with soap and water. Remove contaminated clothing and wash underlying skin as soon as reasonably practicable.

Ingestion:

If swallowed and person is conscious, give water or milk. DO NOT make person vomit except on advice or medical personnel. If advice cannot be obtained, take person with container and label to nearest emergency treatment centre. Never give anything by mouth to an unconscious person.

Aspiration:

Aspiration of product is unlikely, but should it occur, transport casualty to hospital immediately.

Inhalation:

If inhalation of mists, fumes or vapour causes irritation to the nose or throat, or coughing, remove to fresh air. If symptoms persist obtain medical advice.

Advise to Doctors:

Gastric lavage by qualified medical personnel may be considered, depending on quantity of material ingested.

#### **5. FIRE FIGHTING MEASURES**

Extinguish using foam, dry powder or water fog. DO NOT USE WATER JETS. Avoid spraying directly into storage containers because of the danger of boil-over. This product is not flammable by itself

**FIRES IN CONFINED SPACES SHOULD BE DEALT WITH BY TRAINED PERSONNEL WEARING APPROVED BREATHING APPARATUS.** Water may be used to cool nearby heat exposed areas/objects/packages.

Explosion Hazards:

For fires involving this material, do not enter any enclosed or confined space without self contained breathing apparatus to protect against the hazardous effects of combustion products or oxygen deficiency.

#### **6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES**

Methods for cleaning up:

Contain and recover spilled material using sand or other suitable inert absorbent material.

Precautions:

It is advised that stocks of suitable absorbent material should be held in quantities sufficient to deal with any spillage which may be reasonably anticipated. Spilled material may make surfaces slippery.

Environmental Precautions:

Protect drains from potential spills to minimize contamination. Do not wash product into

drainage system. Contact the appropriate authorities in all cases where the consequences cannot be quickly and effectively controlled.

In the case of spillage on water, prevent the spread of product by the use of suitable barrier equipment. Recover product from the surface. Protect environmentally sensitive areas and water supplies.

In the case of spillage at sea approved dispersants may be used where authorized by the appropriate government/regulatory authorities. Regular surveillance on the location of the spillage should be maintained.

#### **In Case of Spill:**

Stop the source of the leak or release and contain spill if possible. Ventilate area. Sweep up and place in a disposable container. Scrub contaminated area with detergent and water using a stiff broom. Pick up liquid with additional absorbent and place in a disposable container. Prevent contamination of groundwater or surface water.

### **7. HANDLING AND STORAGE**

#### **Handling and Precautions:**

Avoid contact with eyes. If skin contact is likely, wear impervious protective clothing and/or gloves. High standards of personal hygiene and plant cleanliness must be maintained. Wash hands thoroughly after use, and always wash hands before eating, drinking and smoking, and before and after using the toilet. Change heavily contaminated clothing as soon as reasonably practicable and launder before re-use. Wash any contaminated underlying skin with soap and water. The use of a barrier cream on the hands before commencing work may be helpful. After washing the application of a suitable conditioning cream may be help to prevent cracking, fissuring or dryness of the skin. Avoid, as far as reasonably practicable, inhalation of mists, fumes or vapour generated during use. Take particular care to avoid prolonged skin contact with used engine oils.

#### **Storage Conditions:**

Keep out of reach of children. Store under cover away from heat and sources of ignition. Used lubricating oil should be stored in accordance with local regulations and should be separated from other waste streams such as coolants, brake fluids, degreasers and solvents.

#### **Handling and Storage:**

Minimum feasible handling temperatures should be maintained. Periods of exposure to high temperatures should be minimized. Water contamination should be avoided. Misuse of empty containers can be hazardous. DO NOT cut, weld, heat or drill container. Do not pressurize or expose to open flames or heat. Keep container closed and drum bungs in place.

### **8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION**

#### **Eyes:**

No special eye protection is usually necessary.

#### **Skin:**

Exposed employees should exercise reasonable personal cleanliness; this includes cleansing exposed skin several times daily with soap and water, and laundering or dry cleaning soiled work clothing at least weekly. Any routine contact with used motor oil should require the use of protective clothing such as gloves or apron made of neoprene, nitrile, or

n-butyl rubber suitable for the application.

Inhalation:

Respiratory protection is normally not required.

Ventilation:

Use adequate ventilation to keep the airborne concentrations of this material below the ACGIH TLV for mineral oil mists. Local exhausts ventilation and/or enclosure of the process is preferred in these cases.

Exposure Limits:

Exposure should be reduced to the lowest feasible level.

**9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES**

**Typical values**

Grades : Used Lubricating Oil	Test method	Units	Typical Value
Physical State			Liquid
Colour			Dark Coloured, may contain carbonaceous material. It contains Asphalt
Odour			Oily-Asphaltic
Density at 20°C	ASTM D 4052	kg/L	Varies, usually from 0.86- 0.9
Flash Point (PMCC)	ASTM D 93	°C	>100 usually around 160 - 180
Solubility in Water		Mass @ 20C	Varies, usually <0.1%
Viscosity at 40° C	ASTM D 445	Mm2/s	80
Water	ASTM D95	%	10-20
Ash	ASTM D482	%	1.0
Fuel Solvents	ASTM D322	%	<3.5
Elemental Analysis	Atomic Absorption	Ppm (mg/l)	
Sulphur			8000
Calcium			1300
Zinc			600
Lead			600
Phosphorous			550
Iron			100



Magnesium	80
Sodium	75
Silicon	50
Boron	40
Manganese	30
Copper	25
Molybdenum	15
Aluminium	15
Barium	10
Chromium, Tin, Nickel	<5

#### 10. STABILITY AND REACTIVITY

Hazardous Polymerizations:  
DO NOT OCCUR

Products of Combustion:

Carbon monoxide, carbon dioxide, and aldehydes and ketones, combustion products of nitrogen or sulphur.

#### 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

General:

Brief or intermittent skin contact with used motor oil is not expected to have serious effects in humans if the oil is thoroughly removed by washing with soap and water. Avoid prolonged contact with used motor oil.

#### 12. ECOLOGICAL INFORMATION

Environmental effects:

No specific eco-toxicity data on this product is available. This material may present environmental risks common to oil spills.

#### 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Waste Disposal:

Place contaminated materials in disposable containers and dispose of in a manner consistent with applicable regulations. Contact local environmental or health authorities for approved disposal of this material.

Remarks:

This material may present environmental risks common to oil spills. Contact your local oil spill response group and applicable government agencies if a spill occurs.

#### 14. TRANSPORT INFORMATION

Transport of Dangerous Goods or ASPHALT products:

UN Number: 3082

Dangerous Goods Class: Not Determined

Proper Shipping Name: Waste Environmental hazardous substance, liquid, N.O.S.

Hazchem Code: Not known

Additional Information: None Determined

**15. REGULATORY INFORMATION**

**Respirator Information:**

Respirators must follow AS/NZS 1715.1716 standard for approved respirators. In the absence of local approved authorities, follow U.S. NIOSH/MSHA, U.K. BSI, or joint Australia-New Zealand AS/NZS 1715/1716.

Изработил: <b>РИ-ОПУСТПРОЕКТ</b> Скопје	Нарачетел:	
	МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП	
	Назив на проектот:	Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план
	Назив на прилогот:	Безбедносни карактеристики на прилог бр. 16
	маслото	



Купувач:  
МИНОЛ Ф.П.М. ДООЕЛ  
МК4029992100373  
УЛ.М-6 В 8ми КМ Б5  
МК-2000 Штип

Превозник:  
ИВАЛ ТРЕЈД Д.О.О  
МК4029994103680  
Железничка 66  
МК-2000 Штип

ИВАЛ ТРЕЈД Д.О.О  
Адреса: Железничка 66  
Тел: 032 385 004 Факс: 032 380 004  
ivaltrajd@home.mk  
valentina\_kasubave@e-home.mk  
www.ivaltrade.com  
ЕДБ:МК4029994103680  
Матичен бр.: 4777921  
Жиро Сч.г. 200001807392747 - Стопанска Банка  
Жиро Сч.г. 21004779210146 - ТУНКСА Банка

4/1  
5461/19  
ИПРОВА

Датум на издав. исп. 12.01.2012 Профактура:  
Место, ден 12.01.2012 ЕДИ:  
Датум на валута 27.01.2012

Достава  
Одговорно лице Софие Глигорова

**Фактура 12-390-000052**

Испратница: 12-350-000046/12.01.2012

Имент	Назив	Количина	ЕМ	Цена	Р. %	ДДВ %	Вредност без ДДВ
СЗБ	АКМУЛ.12В/180Ач ТОПИДА	1,00		7.627,12	0,00	18,00	7.627,10
ДБ	МК4029992100373			Вкупно			7.627,10
	Со сборови девет илјади МКД 00/100			За плаќање МКД			1.372,90
							9.000,00

ДАНОЧНИ СТАПКИ	Основа	ДДВ	Вредност
18%	7.627,10	1.372,90	9.000,00

Напомена:  
За ненавремено плаќање пресметуваме заплата камата.  
Во случај на спор надлежен е Основен Суд Штип.

Фактуроприем:

Примил:

Директор:  
М.п.

Изработил: Одделение 1/1 РИ-ОПУСТПРОЕКТ Скопје	Нарачател: МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП	
	Назив на проектот: Апликација за А еколошка дозвола за усогласувание со оперативен план	
	Назив на прилогот: Сметка за промена на аккумулятор	прилог бр. 17



Властен Сервис IVECO

W111 248 1401 apr  
ИЗУМ-94 Иле Доел Скопје  
Сметка 300000001626435 Комерцијална банка  
Сметка:200000020607545 Стопанска банка  
Сметка:530010100886044 Охридска банка  
ДБ МК4030994232640  
Ул. Благоја Стефановски бр. 115-А Скопје  
Тел. +389 02 2521 774 +389 02 2529 760  
Факс: + 389 02 2520-352  
e-mail: izum94@t-home.mk web:www.izum94.com.mk

Купувач:  
МИНОЛ Доел  
МК4029992100373  
М-6 М.В.8-ми Километар ББ/-  
МК-2000 Штип  
СТ-254-В0  
ZCFA80D1102384677 ТЕСТОР

Датум 22.11.2011 Датум на проект 22.11.2011  
Рок на плаќање 0 денови  
Датум на валута 22.11.2011 Километража: 418.153

**Фактура 11-390-002083**

Работен налог: 11-330-001482/21.11.2011

Реден бр.	Назив	Количина	ЕМ	Цена	Р. %	ДДВ%	Вредност без ДДВ
1	ПУМПИЦА ЗА ФИЛТЕР ГОРИВО	1,00	Ком	4.800,00	0,00	18,00	4.800,00
2	ФИЛТЕР ЗА ГОРИВО	1,00	Ком	1.120,00	0,00	18,00	1.120,00
3	ДИХТОВАЊЕ НДИ ПУМПА	1,00	Ком	7.800,00	0,00	18,00	7.800,00
4	ВАДЕЊЕ/МЕСТЕЊЕ НДИ ПУМПА	1,00	Ком	3.000,00	0,00	18,00	3.000,00
5	РАЧКА ЗА ВРАТА ПРЕД. лева	1,00	Ком	2.320,00	0,00	18,00	2.320,00
6	МЕМБРАНА ЗА ЦИЛИНДЕР десна	1,00	Ком	930,00	0,00	18,00	930,00
7	УСЛУГА	1,00	Усл	900,00	0,00	18,00	900,00

Со зборови двестет и четири илјади шестстотини двестет и седум МКД 00/100

Ентитет: 20.870,00  
ДДВ 3.756,60  
Вредност 24.626,60  
Изранивање на дени 0,40  
За плаќање МКД 24.627,00

Датумски ставки	Основа	ДДВ	Вредност
	20.870,00	3.756,60	24.626,60


Напомена: За ненавремено плаќање пресметуваме затезна камата од 0,1 % дневно.  
Во случај на промена на курсот на EUR/USD повеќе од 2 % цената се менува.  
Во случај на девалвација, цената се зголемува за процентот на девалвација.

Фактуриран

Примил  
име и презиме



Изработил: РИ-ОПНУСПРОЕКТ Скопје	Нарачател: МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП
Страна 1/1	Назив на проектот: Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план
	Назив на прилогот: Сметка од сервисирање на возило
	прилог бр. 18

	<b>РИ – ОПУСПРОЕКТ ДОО.</b> Лабораторија за испитување Бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје tel/fax ++389 (2) 2448-138 <a href="mailto:opusprojekt@opusprojekt.com.mk">opusprojekt@opusprojekt.com.mk</a> , <a href="http://www.opusprojekt.com.mk">www.opusprojekt.com.mk</a>
---	--

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ**  
**бр. 0802/140**  
**04.02.2013 год.**

Предмет на тестирање: **МЕРЕЊЕ НА НИВОТО НА БУЧАВА ЕМИТИРАНА ВО  
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА**

Корисник на испитувањето: **Заштитно друштво за вработување на инвазивни лини  
Фабрика за производство на моторни и индустриски масла Мингол довел Штпи**

Адреса на корисникот: **Ул. М-6 М.В.8-ми Километар бр. 66 Штпи**

**Испитувањето го извршил: Кире Станојоски, дипл. инж. по ЗЖС**

**Одобрил, Рук. на лабораторија: Кире Станојоски, дипл. инж. по ЗЖС**

**ПРЕПОШУВАЧ:**

**РИ – ОПУСПРОЕКТ ДОО.**  
**РУДАРСКИ ИНСТИТУТ АД. - СКОПЈЕ**  
**УПРАВИТЕЛ**

*М-р Вуктаркиќ Марје*


**Скопје 2013 год.**



	<p><b>PH - ОПУСПРОЕКТ ДОО, Забратарија за индустрија*</b> Бр. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје тс/фак ++389 (0) 2440-124 организација@opusprojekt.com.mk, www.opusprojekt.com.mk</p>
---	---

**1. Општи податоци**

<b>Подносител на барањето</b>	Заштитно друштво за вработување на невработени лица фабрика за производство на моторни и индустриски масла Минол довел Штип
<b>Макро и микро локација</b>	Друштвото е ложирано во аторот на с. Софитари, на растојание од околу 6 км од центарот на Штип во непосредна близина на патот Штип - Дрлево, и натаа е сместена во индивидуален објект - патон со малцин. Според својата местоположба и со оглед на тоа што во близина на работилницата нема објекти наменети за воспитна, образовна дејност, објекти за социјална и здравствена заштита, овој објект спаѓа во подгрупа од III степен на заштита од буџава според Правилникот за локалитете на мерните станици и мерните места (Сл.весник бр.120/08).
<b>Намена на објектот</b>	Локалитет на мерното место е обележана на сателитската снимка стр.4.
<b>Датум и време на мерење</b>	21.01.2013 год 14:00-14:15 h
<b>Извор на звук</b>	- Филтер преса - Сепаратор - Пумпа за преточување на масло
<b>Инструмент со кој што е извршено мерењето</b>	Со дигитален инструмент за мерење на буџава тип Testo 815/816 (Sound Level Meter)
<b>Процеси врз основа на кои што е извршено мерењето</b>	- Правилникот за гранични вредности на нивоно на буџава во животната средина (Сл. весник бр. 147/08) и - Правилникот за локалитете на мерните станици и мерните места (Сл. весник бр. 120/08)

 <p><b>PH-ОПУСПРОЕКТ</b></p>	<p><b>PH - ОПУСПРОЕКТ ДОО, Деловна адреса за инвестирање</b>  Буд. Јана Саванова бр. 113, 1000 Скопје  tel/факс ++389 (0) 2440-118 email:phd@opusprojekt.com.mk, www.opusprojekt.com.mk</p>
---	---

**2. Резултати од извршените мерења**


Како што може да се забележи на табела бр.1, направени се четири мерења иако се работи со неизворно тивка технологија. Мерењата места се избрани во непосредна близина на поворот за производство на масла а нивне до трипати на докошката, а координатите по Гугл се дадени во табелата 1.

Табела бр.1 Измерени вредности за нивото на бучава со координати на мерењата места


Мерење место	Координати	При постојат решени на работи [Leq dBA]	Максимално дозволено вредности [dB]	Напор на бучава
1	41°42'05.16" N 22°08'33.00" E	41,2		
2	41°42'04.89" N 22°08'33.19" E	40,9	Ден - 60 Вечер - 60 Ноне - 55	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Филтер преса</li> <li>2. Сепаратор</li> <li>3. Пумпа за преточување на масло</li> </ol>
3	41°42'06.52" N 22°08'31.26" E	40,6		
4	41°42'05.06" N 22°08'31.72" E	43,5		

Друштвото Минол Штпи е поддржана во подрачје од III степен на зашита од бучава, според Правилникот за локалитите на мерењата станици и мерењата места (Сл.весник бр.130/08) и согласно Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл. весник бр. 147/08) во овие подрачја максимално дозволеното ниво на бучава изнесува: 60 dB дено и навечер и 55 dB none

Докошката на мерењата места се обележани на спешната слика (стр.4).

 <p>РИ-ОПУСПРОЕКТ</p>	<p>РИ – ОПУСПРОЕКТ ДОО, Лабораторија за истражување Бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје tel/fax +389 (0) 2440-138 opusprojekt@opusprojekt.com.mk, www.opusprojekt.com.mk</p>
--	---

### Микролокациска снимка со приказ на мерните места





 <b>РИ-ОПТУСПРОЕКТ</b>	<p><b>РИ - ОПТУСПРОЕКТ ДОО, Лабораторија за испитувања</b>  Буд. Јана Саждева бр. 113, 2000 Скопје  телефон ++389 (0) 2440-138 email: <a href="mailto:ri@riprojekt.com.mk">ri@riprojekt.com.mk</a>, <a href="http://www.riprojekt.com.mk">www.riprojekt.com.mk</a></p>
--	--

**Заклучок**

Брз основ на извршеното мерење и добиените резултати за нивото на бучава која се емитура од Минол Штип, при постојан режим на работа, констатираме дека нивата не ги надминува максимално дозволените вредности пропишани во горенаведениот прашањик и нема негативно влијание врз здравствата средина.

**Напомена:** Резултатите прикажани во извештајот важат само за условите и режимот на работа за време на извршеното мерење.

Изработил: <b>РИ-ОПТУСПРОЕКТ</b> Скопје	Нарачател:	МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП
	Назив на проектот:	Апликација за А еколошка дозвола за усогласување со оперативен план
	Назив на прилогот:	Извештај од мерење на бучава прилог бр. 19

## **АНЕКС 3**

# **ФОТОГРАФИИ**



Слика 1. Хортикултурно уреден дел од дворотното место



Слика 2. Резервоари за чување на отпадно и прочистено масло





Слика 3 Машина за пакетирање на пакувани шишиња



Слика 4. Магазин за готови производи



Слика. 5 Преточување на отпадно масло од автоцистерна во резервоар



Слика. 6 Опрема за преточување на отпадно масло од клиент до автоцистерна



Слика. 7 Преточување на отпадно масло од резервоар во метално буре




Слика. 8 Опрема за третман на маслата





Слика 9. Филтер преса



Слика 10. Лабораторија за испитување на маслата



Слика 11. Пластичните резервоари за чување на вода